



# JKP "ГАЗИ БАБА-2007"

ул. Јужноморавски бригади бр. 9 1000 Скопје  
Жиро с-ка: 300000002563358  
Деп: Комерцијална банка А.Д. Скопје  
Даночен бр.: 4030007001674

e-mail: gbjkp2007@t-home.mk  
Тел.: +389 2 322 48 01

Врз основа на чл.20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Служ.Весник на РМ бр.27/2014, бр.199/2014, бр.27/2016, 35/2018, 198/2018, 143/2019), член 37-и од Законот за Јавни претпријатија и чл.22 и 23 од ЗРО, а во својство на В.Д. Директор на ЈКП ГАЗИ БАБА-2007 Скопје, објавува:

## ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2019

### за засновање на работен однос на неопределено време

ЈКП ГАЗИ БАБА-2007 Скопје има потреба од пополнување на работни места и вработување на лица на неопределено работно време од групата на даватели на јавни услуги и тоа: 2 (двајца) извршители од групата на даватели на јавни услуги.

**Од групата на даватели на јавни услуги ЈКП ГАЗИ БАБА-2007 Скопје има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:**

**(1)** 1 (еден) извршител за работно место „Возач на товарно возило“, шифра на работно место КДР 03 05 Б02 079, со основна нето плата 18 000,00 денари

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование.
- најмалку 2 години работно искуство во структурата

#### **Други посебни услови**

- физички способен за извршување на задачите и Ц категорија

**Работното време ќе се организира зависно од програмата за работа на работодавачот, а во рамките на 40 часовното неделно работно време.**

**Работни часови неделно: 40**

**(2)** 1 (еден) извршител за работно место „Одговорен на работилница“, шифра на работно место КДР 03 05 Б04 062, со основна нето плата 17.000,00 денари,

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование,
- со или без работно искуство во структурата

#### **Други посебни услови**

- физички способен за извршување на задачите

**Работното време ќе се организира зависно од програмата за работа на работодавачот, а во рамките на 40 часовното неделно работно време.**

**Работни часови неделно: 40**

II. Огласот се објавува поради зголемениот обем на работа во ЈКП ГАЗИ БАБА-2007 Скопје и поради испразнети работни места по различни основи.



# JKP "ГАЗИ БАБА-2007"

ул. Јужноморавски бригади бр. 9 1000 Скопје  
Жиро с-ка: 300000002563358  
Деп: Комерцијална банка АД, Скопје  
Даночен бр.: 4030007001674

e-mail: gbjkp2007@t-home.mk  
Тел.: +389 2 322 48 01

**Сите кандидати треба да ги исполнуваат следните општи услови:**

- Да е државјанин на Република Македонија,
- Активно да го користи македонскиот јазик,
- Да е полнолетен,
- Да има општа здравствена способност за работното место,

**Сите кандидати треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинали или копија заверена кај нотар:**

- Уверение за државјанство,
- Извод од матична книга на родени,
- Лекарско уверение за општа здравствена способност,
- Диплома за завршено соодветно образование,
- Потврда за работно искуство доколку се бара (документ од АВРМ),
- Пополнета пријава која можат да ја подигнат од архивата на ЈКП ГАЗИ БАБА-2007 Скопје.

Постапката за селекција за вработување се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приложените докази и интервју.

Огласот трае 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на интернет страницата на претпријатието и во дневниот печат-во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

Кандидатите пријавите со сите потребни документи да ги достават на адреса:

JKP ГАЗИ БАБА-2007 Скопје, Ул. „Благоја Стефковски бр.6“ , лично во архивата или преку пошта.

Лице за контакт: Ирена Баждарова

Тел за контакт: 3224 801

Ненавремените и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледуваат.



# JKP "ГАЗИ БАБА-2007"

---

ул. Јужноморавски бригади бр. 9 1000 Скопје  
Жиро с-ка: 300000002563358  
Деп: Комерцијална банка А.Д. Скопје  
Даночен бр.: 4030007001674

e-mail: gbjkp2007@t-home.mk  
Тел.: +389 2 322 48 01

---

**Напомена:** Предвидени вработувања согласно  
Годишниот план за вработување на институцијата за 2019  
година се: 2 (двајца) Македонци.

JKP ГАЗИ БАБА-2007 Скопје  
В.Д. Директор  
Влатко Митовски